

BURJA STRIEX & TATTOO KREM COLLAGEN BOOSTER

BURJA Striex & Tattoo крем е наменет за нега на кожата на телото. Формулиран е врз база на природни состојки кои долготрајно ја хранат и негуваат кожата, , давајќи чувство на еластичност и олеснување кај затегната кожа.

BURJA Striex & Tattoo крем е наменет за превенција на стрии, како и за ублажување на веќе настанати стрии.

BURJA Striex & Tattoo крем го подобрува квалитетот на тетовираната кожа, хидрирајќи ја и одржувајќи ја постојаноста на бојата.

Како делува BURJA Striex & Tattoo крем ?

Активните состојки во кремот се: пантенол, ши путер, какао путер, витамин Е и екстракт од растението *Bulbine Frutescens*, кои го обновуваат хидролипидниот филм на површината на кожата и дополнително ја исхрануваат. Ја подобруваат структурата на епителот, па кожата станува мазна, еластична и нежна на допир. Активните состојки се инкорпорирани во емолиентна подлога, која дополнително има позитивно дејство на кожата, задржувајќи ја влажноста и правејќи ја мека и мазна.

Пантенолот придонесува во врзувањето на водата во клетките, поради што ја подобрува длабинската хидратација на ткивата. Делува антиинфламаторно и ги смирува воспалителните процеси на кожата.

Уште една од активните состојки која се наоѓа во кремот е сок од растението **Bulbine Frutescens** изолиран од лист, кое потекнува од Јужна Африка. Има противвоспалително, смирувачко дејство на кожата и го обновува епителот. Долго низ годините меѓу народот се користи кај различни облици на трауми на кожата како рагади, лузни, стрии, надворешни чиреви, осипи, изгореници, егземи, пликови, последици од убоди од инсекти, но и како третман против брчки.

Bulbine Frutescens Leaf Juice е колаген „booster“, па го забрзува процесот на регенерација и обнова на врзното ткиво на кожата веќе после првото аплицирање. Ја активира синтезата на про-колаген, создавајќи нов квалитетен колаген. Лековитите својства на сокот од ова растение се научно докажани. Оваа активна компонента во кремот ги подобрува својствата на кожната бариера и метаболизмот на клетките, го олеснува транспортот на вода и глицерол во базалниот слој на епидермисот, намалувајќи го губитокот на вода во поткожното ткиво, со што се зголемува хидратацијата, цврстината и еластичноста на кожата.

Ши путерот и какао путерот делуваат емолиентно на кожата и ја штитат од сушење и неповолни надворешни влијанија.

Витамин Е како силен антиоксиданс, ги штити клетките на кожата од оштетување и фотостарење.

BURJA Striex & Tattoo крем не содржи парабени. Наменет е за сите типови на кожа.

BURJA Striex & Tattoo крем:

- Ја подобрува еластичноста на кожата, склона кон создавање на стрии
- Ја зголемува хидратацијата на кожата и ги ублажува веќе постоечките стрии

- Ја одржува постојаноста на бојата на тетоважата на кожата
- Го намалува црвенилото на кожата
- Го забрзува процесот на опоравување на кожата после трауми и повреди
- Го смирува чешањето на кожата
- Делува против брчки, бидејќи влијае на производството на про-колаген и еластин
- Ја прави кожата поцврста и имунолошки поотпорна
- Ја зголемува хидратацијата на кожата

Кога се препорачува примена на BURYA Striex & Tattoo крем:

- Превентивно кај кожа склона кон создавање на стрии
- За ублажување на веќе настанати стрии (во почетна фаза на нивна појава)
- Кај варијации во телесната маса – слабеење, гојазност
- За секојдневна хидратација и нега на тетовирана кожа две недели после третман
- За постојаност на бојата на тетоважата на кожата

Што се стрии?

Стриите претставуваат оштетување на врзното ткиво, кои настануваат по механичко растегнување на кожата кај чести варијации во телесната маса, бременост или при нагло растење во пубертет. Тогаш ткивото не може лесно да се прилагоди на забрзаните промени, па доаѓа до негово оштетување. Во појавата на стрии придонесува и генетската предодреденост, односно, квалитетот на врзното ткиво, кое е послабо и помалку отпорно на растегнување. Најчесто се јавуваат на стомакот, рамениците, бедрата, градите, надлактиците и колковите. Кога ќе се формираат, тогаш имаат црвено виолетова боја, каде се препорачува активна секојдневна нега со крем со цел на нивно отстранување или ублажување. По престанок на третманот, после одреден период преминуваат во форма на бели стрии, кои единствено може да се третираат со инвазивни процедури.

Што се тетоважи?

Тетоважите претставуваат естетска процедура која се заснова на инвазивно внесување на различни пигменти на мастило, односно боја во кожата. Естетски, медицински, ритуални или религиозни тетоважи, задолжително имаат одредено значење и носат свој симбол. За некои цртежи постојат разни толкувања поврзани со религија, митологија, историја, разни групи и идеали, земји, различни култури и обичаи.

Корисни совети за нега на кожата после третман со тетоважи

Процесот после направена тетоважа, го следи зараснување на третирааниот дел од кожата преку формирање на крусти (crusta) кои настануваат по ерозија после повреда. Постапката на тетовирање е само почеток на третманот. Веднаш после направената тетоважа, кожата бара хидратација и грижа во првите денови кога мора да се посвети посебно внимание. Можни несакани појави на кожата после тетоважа може да бидат: лузни, слаба постојаност на бојата, неправилен третман на заздравување на тетоважата. По тетовирањето кожата со тетоважа може да се заштити на два начини, со заштитна фолија или газа. Доколку се користи заштитна

фолија, не смее да се држи врз тетоважата подолго од два часа. По отстранување на заштитната фолија тетоважата треба да се измие со млака вода. Доколку тетоважата се прекрива со газа, потребно е да се задржи од 12 до 24 часа. Тетоважата во првите часови после тетовирањето може „да исфрли“ малку боја и на кожата може да се јави згрутчена крв, па затоа газата е погодна заштита. Пожелно е газата да се задржи преку ноќ. По 12 до 24 часа газата се отстранува, а тетоважата се ispira со млака вода. Ако газата се залепи за тетоважата никако не треба нагло да се отстрани од кожата, бидејќи кожата може дополнително да се оштети, а бојата од тетоважата може да се повлече. Во тој случај потребно е да се натопи газата со млака вода и газата сама ќе се одвои од кожата. Потоа се врши тоалета на тетоважата, многу нежно со топла вода и мала количина на сапун (најдобро е да се употреби Dr Plant течен антибактериски Aloe Vera сапун). Секоја тоалета на тетоважата се прави два до три пати дневно со рака, никако не се поставува третираниот дел од кожата под директен млаз вода. Сушењето се врши полека, со тапкање на кожата со хартија. Не ставајте повторно газа врз тетоважата, освен ако сте директно изложени на прашина или други нечистотии. Тогаш е потребно тетоважата да ја заштитите со газа, за да не настане инфекција. Не ставајте алкохол на тетоважата. После 2 до 3 дена од тетовирањето, ќе дојде до десквамација, односно лупење на изумрени клетки на кожата. Тоа е нормално бидејќи доаѓа до пролиферација, односно создавање на нови здрави клетки на кожата. Во тој циклус ќе се појават мали нерамнини, кои го убрзуваат процесот на епителизација на ткивото на кожата, па нив никако не би требало да ги допирате или отстранувате. Кожата со тетоважа е потребно да се одржува влажна, па дури после 10 дена од третманот, кога е завршен процесот на зараснување, може да се нанесе соодветен хидратантен заштитен крем еднаш до два пати дневно.

По две недели од третманот, вашата тетоважа е сочувана, а во тој период:

- Не се изложувајте на сонце;
- Не пливајте и не го држете тетовираното место на кожата долго време под млаз вода;
- Носете чиста и широка облека (најдобро памучна – избегнувајте волна и синтетика);
- Не ја допирајте тетоважата, бидејќи може да се инфицира;
- После овој период тетоважата негувајте ја со **BURJA Striex & Tattoo крем**;
- Како би се одржала тетоважата, при изложување на сонце, задолжително користете крема со висок заштитен фактор, за да не избледе тетоважата - **BURJA SPF 50+ млеко за лице и тело** или **BURJA SPF 50 крем за лице**.

Состав (INCI): Aqua, Petrolatum, Lanolin, Paraffinum Liquidum, Panthenol, Butyrospermum Parkii (Shea) butter, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Glyceryl Stearate, Glycerin, PEG-100 Stearate, Tocopheryl Acetate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Phenoxyethanol, Squalane, Polysorbate, Parfum, Bulbine Frutescens Leaf Juice, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Ethylhexylglycerin.

Начин на употреба: Се наноси на кожа наутро и навечер во тенок слој и лесно да се масира до потполно впивање.

Напомена: Само за надворешна употреба.

Начин на чување: Да се чува на температура до 25°C и надвор од дофат на деца.

Рок на употреба: 3 години.

Пакување: Туба 200мл

Производител: Есенса д.о.о. Слободна Зона Белград, Вилине воде бб, Република Србија,
www.esensa.rs

Увозник и дистрибутер: Септима Дооел, ул.Христо Татарчев 13 бр.9 Скопје Р.Македонија,
тел.02 30 60 175